

Службен гласник

на Општина Валандово

Вонреден број

31 Декември 2021 година, петок



www.valandovo.gov.mk

РЕГИСТАР

за 2021 година

I. Градоначалник на Општина Валандово

Ред. бр.	Назив на актите	Страна	Бр.на Службен гласник	Датум на издавање
1.	Решение за именување Директор на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, Валандово	2	1	29.01.2021 г.
2.	Решение за констатирање престанок на мандат на вршител на должноста Директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово	2	15	30.11.2021 г.
3.	Решение за именување вршител на должноста Директор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово	2	15	30.11.2021 г.

II. Совет на Општина Валандово

1. О д л у к и

1.	Одлука за давање право за поставување на урбана опрема-покриен шанк и тераса со настрешници во Валандово на КП 2837 КО Валандово	2	1	29.01.2021 г.
2.	Одлука за давање право за поставување на урбана опрема - шанк и тераса со или без настрешници во Пирава на КП 15328 КО Пирава	3	1	29.01.2021 г.
3.	Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Валандово во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП2)	4	1	29.01.2021 г.
4.	Одлука за одобрување на средства за реализација	4	1	29.01.2021 г.

	на програмски активности на фубалскиот клуб „Младост“ Удово			
5.	Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната Општинска Установа-Детска градинка Калинка“ Валандово за 2021 година	5	1	29.01.2021 г.
6.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за преметување на платите на јавните службеници во јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово за 2021 година	5	1	29.01.2021 г.
7.	Одлука за давање согласност за финансиско учество во проект „Изработка на проектна документација за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во град Валандово“	5	1	29.01.2021 г.
8.	Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Валандово	5	2	01.03.2021 г.
9.	Одлука за дополнување на одлуката за комунален ред на Општина Валандово	6	2	01.03.2021 г.
10.	Одлука за донесување на урбанистички план за село Казандол Општина Валандово	7	2	01.03.2021 г.
11.	Одлука за определување на широчината на заштитниот крајбрежен појас на водотеците “К 1”, “К 2” и “К 3”	7	2	01.03.2021 г.
12.	Одлука за измена на Статутот на Општина Валандово	1	3	23.03.2021 г.
13.	Одлука за давање согласност за воведување на нови образовни профили во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово	2	3	23.03.2021 г.
14.	Одлука за отпочнување на постапката за експропријација на недвижност и резервирање на средства во Буџетот на Општина Валандово за надоместок на експропираната недвижност	2	3	23.03.2021 г.
15.	Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња	2	4	29.04.2021 г.
16.	Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година	4	4	29.04.2021 г.
17.	Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година	49	4	29.04.2021 г.
18.	Одлука за неодржување на „Фолк-Фест Валандово 2021 година“	49	4	29.04.2021 г.
19.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб „Младост“ Удово	50	4	29.04.2021 г.
20.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово	2	5	01.06.2021 г.
21.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Спортски Клуб „Проект-Цико“ Јосифово	2	5	01.06.2021 г.
22.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Општинската организација на Сојузот на борците Валандово	3	5	01.06.2021 г.
23.	Одлука за одобрување Финансиска помош на фамилијата Стојанови од с.Јосифово, Валандово за лекување на дете	3	5	01.06.2021 г.
24.	Одлука за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот дизајнер Маја Арабаџиева од Валандово	4	5	01.06.2021 г.
25.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Здружение „Чинар Турк“ Валандово	4	5	01.06.2021 г.
26.	Одлука за усвојување на Урбанистичка ревизија за Општина Валандово	4	5	01.06.2021 г.
27.	Одлука за намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во	2	6	22.06.2021 г.

	јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор			
28.	Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Валандово за 2021 год	3	6	22.06.2021 г.
29.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Југоисточниот плански регион број 07-56/7 од 25.07.2008 година	2	7	05.08.2021 г.
30.	Одлука за основање на Центар за развој на Југоисточниот плански регион (Пречистен текст)	4	7	05.08.2021 г.
31.	Одлука за определување на широчината на крајбрежен појас на водотекот „K1“ и „K2“ во опфатот на село Рабово	6	7	05.08.2021 г.
32.	Одлука за одобрување на средства како финансиска поддршка на Општина Валандово во изградбата на црквата „Рождество на Пресвета Богородица“ во Валандово	7	7	05.08.2021 г.
33.	Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортско-културна манифестација „Јосифовско лето“ 2021 година	8	7	05.08.2021 г.
34.	Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Спортски фудбалски клуб „ПРОКТ-ЈОСИФОВО“ – с.Јосифово, Валандово	8	7	05.08.2021 г.
35.	Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб „Младост“ Удово	9	7	05.08.2021 г.
36.	Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб „Победа“ Валандово	9	7	05.08.2021 г.
37.	Одлука за финансиска поддршка за реализација на спортска манифестација турнир во баскет 3 x 3 во Валандово	10	7	05.08.2021 г.
38.	Одлука за финансиска поддршка за реализација на традиционална манифестација „Ромска вечер“ 2021 година	10	7	05.08.2021 г.
39.	Одлука за одобрување на средства за финансиска поддршка за одржување на традиционален меморијален рок концерт „ЦАЛЕ 2021“ во с. Јосифово	11	7	05.08.2021 г.
40.	Одлука за одобрување средства за доделување на парична награда на учесници во справувањето со пожарите кои зафатија дел од подрачјето на Општина Валандово на почетокот од месец август 2021 година	11	7	05.08.2021 г.
41.	Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2021/2022 година	2	8	30.08.2021 г.
42.	Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2021/2022 година	2	8	30.08.2021 г.
43.	Одлука за утврдување на места на кои без надоместок е дозволено да се стакнуваат изборни плакати	2	8	30.08.2021 г.
44.	Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП „Комунален сервис“ Валандово	3	8	30.08.2021 г.
45.	Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2021/2022 година	2	11	27.09.2021 г.
46.	Одлука за определување на членови на Советот на Општина Валандово за учество во постапката при склучување на бракови на подрачјето на Општина Валандово	3	12	01.11.2021 г.
47.	Одлука за формирање на Комисија за спомен одбележување, давање на имиња, награди, признанија и информирање и за избирање на претседател и членови на комисијата	4	12	01.11.2021 г.

48.	Одлука за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината	1	13	05.11.2021 г.
49.	Одлука за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово и за избирање на претседател и членови на комисијата	2	14	09.11.2021 г.
50.	Одлука за формирање на Комисија за јавно осветлување и за избирање на претседател и членови на комисијата	3	14	09.11.2021 г.
51.	Одлука за формирање на Општинска Комисија за процена на штети од елементарни непогоди	4	14	09.11.2021 г.
52.	Одлука за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите	4	14	09.11.2021 г.
53.	Одлука за формирање на Комисија за односи и соработка со други општини и за избирање на претседател и членови на комисијата	5	14	09.11.2021 г.
54.	Одлука за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците и за именување на претставници од заедниците застапени во Општина Валандово	6	14	09.11.2021 г.
55.	Одлука за формирање на Комисија за координација и соработка со невладини организации, асоцијации и здруженија на граѓани и за избирање на претседател и членови на комисијата	6	14	09.11.2021 г.
56.	Одлука за формирање на Совет за јавно здравје	7	14	09.11.2021 г.
57.	Одлука за формирање на Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово	8	14	09.11.2021 г.
58.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година	3	15	30.11.2021 г.
59.	Одлука за одобрување средства за лекување	3	15	30.11.2021 г.
60.	Одлука за одобрување средства за инвалидска количка	4	15	30.11.2021 г.
61.	Одлука за одобрување средства на планинари	4	15	30.11.2021 г.
62.	Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта	5	15	30.11.2021 г.
63.	Одлука за одобрување на средства за санирање на штетите од пожар на индивидуална семејна куќа сопственост на Седат Мурадов од с.Калково	5	15	30.11.2021 г.
64.	Одлука за давање на приоритет за користење на грант сретства од Вториот проект за одобрување на општинските услуги МСИП2	6	15	30.11.2021 г.
65.	Одлука за утврдување приоритет на Проектот „Изградба на водоснабдителен систем за Калково, Општина Валандово	6	15	30.11.2021 г.
66.	Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на водоснабдителен систем за с. Калково, Општина Валандово“	7	15	30.11.2021 г.
	Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година	2	16	22.12.2021 г.
	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2021 година	2	16	22.12.2021 г.
	Одлука за останување во сила и продолжување на постапката по објавениот Меѓународен конкурс за избор на композиции за 35 ^{то} издание на Фолк Фест Валандово и за продолжување на мандатот на избраните директори на „Фолк Фест“ Валандово	3	16	22.12.2021 г.
67.	Одлука за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2022 година	44	17	30.12.2021 г.
68.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година	48	17	30.12.2021 г.
69.	Одлука за прифаќање на донација од Државна видеолотарија – Аустрија Касинос ДОО Скопје	48	17	30.12.2021 г.

70.	Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма и назначување на ликвидатор на ЈП „АСТРА-ЛУНА“ Струмица	49	17	30.12.2021 г.
71.	Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово	49	17	30.12.2021 г.

2. Решенија

72.	Решение за констатирање престанок на мандат и за избирање член на Комисијата за јавно осветлување	6	1	29.01.2021 г.
73.	Решение за разрешување на член и именување на вршител на должноста член на Училишниот одбор претставник на основачот на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово	6	8	30.08.2021 г.
74.	Решение за разрешување на член и именување на вршител на должноста член на Училишниот одбор претставник на основачот на ООУ „Страшо Пинџур“	7	8	30.08.2021 г.
75.	Решение за за предлагање на член на Надзорниот одбор на заедничкото Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица	7	8	30.08.2021 г.
76.	Решение за избирање на Верификациона комисија за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Валандово	2	12	01.11.2021 г.
77.	Решение за избирање на Претседател на Советот на Општина Валандово	2	12	01.11.2021 г.
78.	Решение за избирање на претседател и на членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања	3	12	01.11.2021 г.
79.	Решение за избирање на претседател и на членови на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој	8	14	09.11.2021 г.
80.	Решение за избирање на претседател и на членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина	9	14	09.11.2021 г.
81.	Решение за избирање на претседател и на членови на Комисијата за општествени дејности	9	14	09.11.2021 г.
82.	Решение за избирање на претседател и на членови на Комисијата за Статут и прописи	10	14	09.11.2021 г.
83.	Решение за утврдување на кандидати за претседател, секретар и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово	10	14	09.11.2021 г.
84.	Решение за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово	11	14	09.11.2021 г.
85.	Решение за именување претставник на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово	11	14	09.11.2021 г.
86.	Решение за именување претставник на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово	12	14	09.11.2021 г.
87.	Решение за именување на претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ - Валандово	12	14	09.11.2021 г.
88.	Решение за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „25-ти Мај“ - Валандово	13	14	09.11.2021 г.
89.	Решение за верификување на членови на Локал-	7	15	30.11.2021 г.

	ниот младински совет на Општина Валандово			
90.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Комунален сервис“- Валандово, претставници на основачот Општина Валандово	7	15	30.11.2021 г.
91.	Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Комунален сервис“- Валандово	8	15	30.11.2021 г.
92.	Решение за разрешување и за именување на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово	3	16	22.12.2021 г.
93.	Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ Валандово – претставници на Единицата на локалната самоуправа Валандово	4	16	22.12.2021 г.

3. Заклучоци

94.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2020 година до 31.12.2020 година	6	1	29.01.2021 г.
95.	Заклучок за усвојување на Извештајот за реализацијата на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2020 година	7	1	29.01.2021 г.
96.	Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2020 година	8	1	29.01.2021 г.
97.	Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2020 година	8	1	29.01.2021 г.
98.	Заклучок за усвојување на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на ЈОУ Дом на култура „25-ти Мај,, Валандово за 2020 година	8	1	29.01.2021 г.
99.	Заклучок за усвојување на програмата за работа на ЈОУ Дом на култура „25-ти Мај,, Валандово за 2021 година	9	1	29.01.2021 г.
100.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Валандово за 2020 година	8	2	01.03.2021 г.
101.	Заклучок давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Комунален Сервис,, Валандово за 2020 година	8	2	01.03.2021 г.
102.	Заклучок за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“, Валандово за 2020 година	9	2	01.03.2021 г.
103.	Заклучок за усвојување на јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2020 год	9	2	01.03.2021 г.
104.	Заклучок за усвојување на завршните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2020 година	3	3	23.03.2021 г.
105.	Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово	3	3	23.03.2021 г.
106.	Заклучок за усвојување на завршните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2020 година	4	3	23.03.2021 г.
107.	Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2020 година	4	3	23.03.2021 г.

108.	Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година	50	4	29.04.2021 г.
109.	Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година	50	4	29.04.2021 г.
110.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2021 година до 31.03.2021 година	51	4	29.04.2021 г.
111.	Заклучок за усвојување на Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово	5	5	01.06.2021 г.
112.	Заклучоци по Информацијата за состојбата на имотот на Општина Валандово	5	5	01.06.2021 г.
113.	Заклучок за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување на Општина Валандово за 2021 година	5	5	01.06.2021 г.
114.	Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценета штета од елементарна непогода: СЛАНА	3	6	22.06.2021 г.
115.	Заклучок за давање согласност на финансискиот извештај за работењето на ЈП Комунален Сервис Валандово за периодот од 01.01.2021 година до 31.03.2021 год	4	6	22.06.2021 г.
116.	Заклучок за давање согласност на одлуката за утврдување на цени на услуги за празнење на септички јами ,црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води	4	6	22.06.2021 г.
117.	Заклучок за усвојување на Извештајот за оцена на перформансите на јавните расходи и финансиска одговорност (Public expenditure and financial accountability-PEFA) на Општина Валандово	5	6	22.06.2021 г.
118.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 30.06.2021 година	12	7	05.08.2021 г.
119.	Заклучок за усвојување на измената на Годишниот план за вработување на Општина Валандово за 2021 година	12	7	05.08.2021 г.
120.	Заклучок за усвојување на Годишниот план за вработување на Општина Валандово за 2021 година	12	7	05.08.2021 г.
121.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2020/2021 година	4	8	30.08.2021 г.
122.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2020/2021 година	4	8	30.08.2021 г.
123.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2022 година	4	8	30.08.2021 г.
124.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2022 година	5	8	30.08.2021 г.
125.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2022 година	5	8	30.08.2021 г.
126.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2022 година	5	8	30.08.2021 г.
127.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2022 година	6	8	30.08.2021 г.
128.	Заклучок за усвојување на Извештајот за	2	11	27.09.2021 г.

	работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2020/2021 година			
129.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2020-2021 година	2	11	27.09.2021 г
130.	Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ - Валандово за 2021-2022 година	3	11	27.09.2021 г
131.	Заклучок за усвојување на Извештајот на Верификационата комисија за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Валандово	2	12	01.11.2021 г.
132.	Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 30.09.2021 година	8	15	30.11.2021 г.
133.	Заклучок за одобрување на Планот на програми за развој	44	17	30.12.2021 г.
134.	Заклучок за давање согласност на Кварталениот финансиски извештај за работата на Јавното Претпријатије „Комунален сервис“ Валандово за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година и за период од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година	50	17	30.12.2021 г.
135.	Заклучок за усвојување на финансискиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2022 година	50	17	30.12.2021 г.
136.	Заклучок за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2022 година	50	17	30.12.2021 г.
137.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2022 година	51	17	30.12.2021 г.
138.	Заклучок за усвојување на Програмата за млади на Општина Валандово за 2022 година	51	17	30.12.2021

4. Програми

139.	Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година	7	1	29.01.2021 г.
140.	Програма за изменување и дополнување на програма за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2021 година	9	1	29.01.2021 г.
141.	Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Валандово во 2021 година	5	3	23.03.2021 г.
142.	Програма за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година	51	4	29.04.2021 г.
143.	Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2021 година	52	4	29.04.2021 г.
144.	Програма за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година	5	6	22.06.2021 г.
145.	Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2021 година	13	7	05.08.2021 г.
146.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година	9	15	30.11.2021 г.

147.	Програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2022 година	4	16	22.12.2021 г.
148.	Програма за локален економски развој на Општина Валандово за 2022 година	5	16	22.12.2021 г.
149.	Програма за активности на Општина Валандово во областа на културата во 2022 година	7	16	22.12.2021 г.
150.	Програма за активности на Општина Валандово во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година	8	16	22.12.2021 г.
151.	Програма за активности на Општина Валандово во областа на спортот и млади во 2022 година	9	16	22.12.2021 г.
152.	Програма за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2022 година	10	16	22.12.2021 г.
153.	Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2022 година	51	17	30.12.2021 г.
154.	Програма за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2022 година	54	17	30.12.2021 г.
155.	Програма за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2022 година	55	17	30.12.2021 г.
156.	Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2022 година	57	17	30.12.2021 г.
157.	Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2022 година	58	17	30.12.2021 г.

5. Други акти

158	Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	2	2	01.03.2021 г.
151.	Изјава дека Општина Валандово ги исполнува условите кои се бараат во врска со реализација на Проект: „Изградба на водоснабдителен систем за с.Калково, Општина Валандово“	9	15	30.11.2021 г.
159.	Буџет на Општина Валандово за 2022 година	2	17	30.12.2021 г.
160.	Буџетски календар за 2022 година	47	17	30.12.2021 г.
161.	Деловник за работа на партиципативното тело за урбанистичко планирање	61	17	30.12.2021 г.

III. Општинска изборна комисија

Ред. бр.	Назив на актите	Страна	Бр.на Службен гласник	Датум на издавање
1.	Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во Избирачки одбор за Избирачко место број 0280	2	9	10.09.2021 г.
2.	Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во Избирачки одбор за Избирачко место број 0281	2	9	10.09.2021 г.
3.	Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во Избирачки одбор за Избирачко место број 0282	3	9	10.09.2021 г.
4.	Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во Избирачки одбор за Избирачко место број 0283	3	9	10.09.2021 г.
5.	Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во Избирачки одбор за Избирачко место број 0284	4	9	10.09.2021 г.
6.	Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во Избирачки	4	9	10.09.2021 г.

	Избирачко место број 0284			
29.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0289	3	10	23.09.2021 г.
30.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0291	3	10	23.09.2021 г.
31.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0291	3	10	23.09.2021 г.
32.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0292	3	10	23.09.2021 г.
33.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0295	4	10	23.09.2021 г.
34.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0299	4	10	23.09.2021 г.
35.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0300	4	10	23.09.2021 г.
36.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0301	4	10	23.09.2021 г.
37.	Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање на Избирачки одбор за Избирачко место број 0302	5	10	23.09.2021 г.